

ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР.2

II година

СТАР МАТЕРИЈАЛ

- Да се знае кои композитори добиле Римска награда - (еден е познат по операта „Кармен“ , а другиот по „Фантастична симфонија“ (5 става).
- Да се наведат две композиции од Шуман (по избор)
- Да се наведат две опери од Р. Штраус („Салома“, „Електра“) и да се именува неговата најпозната симфониска поема „Така зборуваше Заратустра“
- Да се знае колку соло – песни komponiral Шуберт и да се набројат две („Пастрмка“ и „Аве Марија“)
- Да се знае кој е заслужен за ренесансата на Бах и да се именува увертирата позната по „Свадбениот марш“
- Да се набројат две композиции од Брамс
- Да се набројат две композиции од Лист

ОПЕРАТА ВО РОМАНТИЗМОТ

1. Да се објасни разликата помеѓу германската и италијанската опера.
2. Да се набројат по 5 опери од Верди („Травијата“, „Трубадур“, „Риголето“, „Аида“, „Набуко“) и Вагнер („Рајнско злато“, „Валкири“, „Проколнатиот Холанѓанец“, „Риенци“, „Тристан и Изолда“)
3. Да се објасни реформата на Вагнер (во три точки) и да се знае дека неговите опери (музички драми) се синтеза на повеќе уметности / богата сценографија.
4. Да се знае што е белканто (убаво пеење).
5. Да се знае која е првата германска национална опера и кој е композитор на истата („Волшебниот стрелец“ од Вебер) и да се наведе уште една опера од Вебер („Оберон“)
6. Да се наведат најпознатите опери од Росини, Белини и Доницети
7. Да се знае содржината на операта „Севилски бербер“
8. Да се објасни разликата помеѓу веризмот и реализмот
9. Да се наведат најпознати писатели и композитори веристи
10. Асоцијации за композитори:
 - Одбиен на Конзерваториумот во Милано _____
 - Голем диригент(диригентска палка) _____
 - Татко ткајач, сиромашно семејство _____
 - Оперска пејачка-втора сопруга _____
 - Му умираат сопругата и децата _____
 - Катанија _____
 - Татко свирел на труба/хорна _____
 - Французин- шпанска тема _____
 - Египет, Турција... _____
11. Асоцијации за опери (напиши опера и композитор):
 - Вистински настан - весник _____
 - Виолета _____
 - Париз _____
 - Циганка - заводничка _____
 - Куртизана _____

- Радамес осуден на смрт _____
- Живи засидани _____
- Тореадор _____
- Умира од туберкулоза _____
- Палење на клада _____
- Јапонка _____
- Египет _____
- Дворски шут _____
- Канио _____
- Ацучена _____
- Леонора се жртвува _____
- Дон Хозе _____
- Ацучена _____
- Одмазда на ќерка _____
- Харикири _____
- Убиство /арена _____
- Грбавец _____
- Гроф Луна _____
- Неда _____
- Театарска група _____
- Тореадор _____
- Палење на клада _____
- Виолета и Алфред _____
- Дон Хозе _____
- Хабанера _____
- Лола- неверна жена _____
- Неда _____
- Јапонка _____
- Недовршена опера _____
- Фигаро _____
- Хорот на Евреите _____

**ОПЕРИ ЧИИ СОДРЖИНИ ГИ НЕМА ВО УЧЕБНИКОТ, А СЕ ЗАСТАПЕНИ ВО
ТЕСТОТ**

„Риголето“ <http://www.zanimljivamuzika.com/2009/11/rigoletto/>

„Трубадур“ <http://volim-operu.blogspot.com/2009/12/uzepe-verdi-trubadur-sinopsis.html>

„Кавалерија рустикана“ <http://www.zanimljivamuzika.com/2010/02/cavalleria-rusticana/>